

Службен весник

на Република Македонија

Број 101

26 мај 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2476.		лица против кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка и евиденција на физички лица на кои им е изречена опомена.....	2
	2	2478. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт.....	4
2477.		Огласен дел.....	1-76

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2476.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ БР.09-822/1 ОД 5.5.2015 ГОДИНА СКЛУЧЕН СО ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ИСТЕМ МЕДИКАЛ ДОО ИЛИНДЕН, КАКО ЗАКУПОПРИМАЧ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони еднострано да го раскине Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.09-822/1 од 5.5.2015 година склучен со Друштвото за производство и трговија Истем Медикал ДОО Илинден како закупопримач.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3873/1
17 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2477.

Врз основа на член 394 алинеја 30 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ПРОТИВ КОИ Е ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ИЗРЕЧЕНА ОПОМЕНА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот, како и начинот на водење на евиденција на физички лица против кои е поднесено

барање за поведување на прекршочна постапка и евиденција на физички лица на кои им е изречена опомена.

Член 2

(1) Евиденцијата на физички лица против кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка се води во хартиена форма на образец со димензии 210x297 милиметри.

(2) Образецот од ставот (1) од овој член содржи:

- реден број;
- број на предмет;
- подносител на барањето за поведување на прекршочна постапка;
- законски основ на барањето за поведување на прекршочна постапка;
- податоци за лицето против кое е поднесено барањето за поведување на прекршочна постапка (име и презиме, живеалиште односно престојувалиште, единствен матичен број на граѓанинот, прекршочна санкција глоба, опомена, износ на глобата, одземање на предмети, ослободување од одговорност, запирање на постапка, отфрлање на барањето и други одлуки, трошоци на прекршочната постапка, број и датум на одлука, жалба, односно тужба и вонредни правни лекови) и

- забелешка.

(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Евиденцијата на физички лица на кои им е изречена опомена се води во хартиена форма на образец со димензии 210x297 милиметри.

(2) Образецот од ставот (1) од овој член содржи:

- реден број
- име и презиме на лицето на кое му е изречена опомена, живеалиште, односно престојувалиште и единствен матичен број на граѓанинот;
- законски основ на прекршокот и
- број и датум на решение.

(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.131-30984/1
17 мај 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2478.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/08 и 2/09), освен одредбите од членот 4 кои ќе престанат да важат со отпочнувањето на примената на одредбите од членот 3 од Правилникот за поблиските услови за начинот на пропишување и издавање или продавање на лековите („Службен весник на Република Македонија“ бр.94/16).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-4716/1
19 мај 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016101